

СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Бр.09-74/1

07.11.2017 г.

Б и т о л а

Врз основа на член 26 став 2 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05) и член 56 од Деловникот на Советот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.15/05), ја

С В И К У В А М

ТРЕТА седница на Советот на Општината Битола за 13.11.2017 година (понеделник), со почеток во 10,00 часот.

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот, со предлог на следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Заклучок за констатирање престанок на мандат на Соња Карапец, член во Советот на Општината Битола.
2. Одлука за верификација на мандатот на член на Советот.
3. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општината Битола за вториот квартал од 2017 година.
4. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општината Битола за третиот квартал од 2017 година.
5. Измени и дополнувања на Буџетот на Општината Битола за 2017 година.
6. Измени на Програмата за развојни планови на Општина Битола за периодот од 2017 до 2019 година.
7. Измени и дополнувања на Програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општината Битола за сезоната 2016/2017 година.
8. Програма за развојни планови на Општина Битола за периодот од 2018 до 2020 година.
9. Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општината Битола за сезоната 2017/2018 година.
10. Одлука за поништување на постапката за воспоставување на Јавно приватно партнерство за давање на услуги за ревитализација, модернизација и одржување на уличното осветлување на територијата на Општина Битола бр. 14-175/2014 од 18.08.2015 година.
11. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ Битола.
12. Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во средните училишта на подрачјето на Општината Битола за учебната 2017/2018 година.
13. Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во основните училишта на подрачјето на Општината Битола за учебната 2017/2018 година.

14. Решение за давање согласност на Одлуката бр. 02-164/1 на Управниот одбор на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола за работа на воспитни групи со поголем број на деца за 2017/18 во ДГ „Мајски Цвет“, ДГ „Коца Василевска“, ДГ „Славејче“, ДГ „Пеперутка“, ДГ „Качунка“, ДГ „Кокиче“ и ДГ „Свездички“.

15. Решение за давање согласност на Одлуката 02-200/9 на Управниот одбор на ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола за работа на воспитни групи со поголем и помал број на деца за 2017/2018 г. во ДГ „Пролет“, ДГ „Снегулка“, ДГ „Вангел Мајорот“, ДГ „Росица“ и ДГ „Колибри“.

16. Решение за давање согласност на Здружение на граѓани Јувентус Клуб Битола Балкан за користење на името Битола.

Молам за присуство на седницата, а за евентуална спреченост јавете се на телефон 234-234.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола,
Валентин Груевски